



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Сабота, 17 октомври 1953
Број 33

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. Овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-Т-166.

129

На основа член 192 во врска со член 63 од Законот за народните одбори на околии, член 212 во врска со член 59 од Законот за народните одбори на градовите и градските општини и член 101 од Законот за избор и отповикување одборници на народните одбори. Извршниот совет на Народното собрание на НРМ донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКИТЕ НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ НА ОКОЛИИТЕ И НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИТЕ НА СОБОРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА ОДБОРНИЦИТЕ ШТО ВО СОБОРИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ГИ ИЗБИРААТ ПОЕДИНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИ ГРУПИ

I.

Се потврдуваат одлуките на народните одбори на околииите и на Народниот одбор на град Скопје за одредување бројот на одборниците на соборите на производителите на народните одбори и за утврдување бројот на одборниците што во соборите на производителите ги избираат поедините производителни групи, така што тој број изнесува како следува:

1) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Битолска околија се избираат вкупно 54 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 31 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 23 одборници.

2) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Гевгелиска околија се избираат вкупно 31 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 14 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 17 одборници.

3) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Гостиварска околија се избираат вкупно 45 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 30 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 15 одборници.

4) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Дебарска околија се избираат вкупно 28 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 8 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 20 одборници.

5) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Кичевска околија се избираат вкупно 43 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 36 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 7 одборници.

6) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Кочанска околија се избираат вкупно 45 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 28 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 17 одборници.

7) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Кривопаланечка околија се избираат вкупно 31 одборници од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 4 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 27 одборници.

8) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Кумановска околија се избираат вкупно 55 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 33 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 22 одборници.

9) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Малешевска околија се избираат вкупно 31 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 4 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 27 одборници.

10) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Овчеполска околија се избираат вкупно 40 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 34 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 6 одборници.

11) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Охридска околија се избираат вкупно 51 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 22 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 29 одборници.

12) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Преспанска околија се избираат вкупно 25 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 11 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 14 одборници.

13) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Прилепска околија се избираат вкупно 62 одборници од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 37 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 25 одборници.

14) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Скопска околија се избираат вкупно 52 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 21 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 31 одборници.

15) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Струмичка околија се избираат вкупно 55 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 30 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 25 одборници.

16) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Тетовска околија се избираат вкупно 57 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 35 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 22 одборници.

17) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Тиквешка околија се избираат вкупно 41 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 23 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 18 одборници.

18) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на Титоввелешка околија се избираат вкупно 45 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 40 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 5 одборници.

19) Во Соборот на производителите на Народниот одбор на град Скопје се избираат вкупно 70 одборници, од кои:

а) во производителната група на индустријата, трговијата и занаетчиството 68 одборници;

б) во производителната група на селското стопанство 2 одборници.

II.

Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Указот за потврдување на одлуките за утврдување бројот на одборниците што во соборите на производителите на народните одбори ги избираат поедините изборни групи односно подгрупи („Службен весник на НРМ“ бр. 33/52), како и одредбите на Указот за утврдување бројот на одборниците на народните одбори на околиите, бројот на одборниците на народниот одбор на град Скопје и бројот на одборниците на градските општини („Службен весник на НРМ“ бр. 30/52) што се спротивни на оваа одлука.

Број 120

30 септември 1953 година

Скопје

Извршен совет

Секретар, Претседател,
М. Х. Василев, с. р. Л. Колишевски, с. р.

130

На основа член 4 од Уредбата за издавање на занаетчиски работи и транспортни услуги на изведување по пат на јавно наддавање („Службен весник на НРМ“ број 17/53), пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИ РАБОТИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ИЗВЕДУВАЊЕ ПО ПАТ НА ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Јавното наддавање (лицитација) по право се врши по пат на писмена понуда.

По исклучок јавното наддавање може да се врши и по пат на усна понуда и тоа: за занаетчиските работи чија што вкупна претсметковна вредност не надминува 30.000 динари и за транспортните услуги чија што претсметковна вредност не надминува 50.000 динари.

Член 2

Распишување на јавното наддавање во смисла на член 1 од овој правилник не е задолжително и можат да се дадат на извршување по пат на заклучување на непосредна спогодба:

а) занаетчиските работи и транспортните услуги чија претсметковна вредност не надминува 20.000 динари; и

б) занаетчиските работи и транспортните услуги без оглед на нивната претсметковна вредност, ако јавното наддавање не може да се распише поради итноста на нивното извршување, потребата од овие работи во интерес на државата да се чуваат во тајност, можноста истите да се извршат само од едно лице и на тие слични околности, или ако и на повторното јавно наддавање не се јави ниеден понудител.

Занаетчиските работи и транспортните услуги од претходната точка можат да се заклучат по пат на непосредна спогодба само по одобрение на советот за стопанство на народниот одбор на околијата односно градот или градската општина со посебни права.

Член 3

Право да учествуваат на јавно наддавање имаат:

а) државните стопански претпријатија, претпријатијата на општествените и задружните организации за работи од нивната дејност;

б) државните, задружните, општествените и приватните занаетчиски радњи и работилници за работи од нивната дејност, а што одговараат на нивниот капацитет; и

в) физички лица (шофери, колари, носачи и сл.) за работи за кои се овластени и регистрирани да можат да ги вршат.

Член 4

Јавното наддавање по пат на писмена и усна понуда мора да биде објавено на огласната табла на народниот одбор на околијата (градот, општината) на чие подрачје ќе се одржи наддавањето најмалку 10 дена пред одржувањето на јавното наддавање.

Јавното наддавање за занаетчиски работи и транспортни услуги со претсметковна вредност поголема од 1,000.000.— динари мора да биде објавено во „Службен весник на НРМ“ и уште во еден дневен лист најмалку 20 дена пред одржувањето на наддавањето.

Член 5

Огласот за распишување на јавното наддавање треба да ги содржи следните податоци:

а) кој го распишува јавното наддавање и дали истото ќе се обави писмено или усно;

б) наименованието на занаетчиската работа односно транспортната услуга, местото на извршувањето и претсметковната вредност;

в) на кое место, кој ден и во кое време ќе се одржи јавното наддавање;

г) во случај на писмено јавно наддавање каде и кому мора да се предадат понудите и до кој ден и саат; и

д) каде и во кое време може да се видат подробните услови за јавното наддавање.

Член 6

Сите понудители се должни навремено да вложат кауција кај било која филијала на Народната банка на ФНРЈ.

Кауцијата за работи со претсметковен износ до 1,000.000 динари изнесува 5% од претсметковната вредност.

Кауцијата за работи со претсметковен износ над 1,000.000 динари изнесува и тоа: 5% од претсметковната вредност за износот до 1,000.000 динари и 2% од претсметковната вредност за остатокот на износот над оваа сума.

Во потврдата за вложената кауција мора тачно да се означи целта на кауцијата.

Право на учествување во наддавањето имаат само оние понудители што со потврдата за вложената кауција непосредно пред започнувањето на наддавањето ќе докажат дека ја вложиле потребната кауција.

По одобрувањето на наддавањето престанува обврската на сите понудители и вложената кауција им се враќа, освен на оној што го добил наддавањето.

Член 7

Со јавното наддавање раководи комисија која ја именува назначителот. Истата се состои од три члена.

За да може јавното наддавање да се одржи потребно е да поднесат понуди најмалку три понудители.

Член 8

Понудите се поднесуваат на основа условите под кои е распишано јавното наддавање (роковите за довршување на работите, уговорни казни за случаи на ненавремено и неквалитетно извршување на работите, кредитот од кој ќе се плаќа работата, начинот на плаќањето, одредби за кауција итн.).

Член 9

Писмената понуда мора да биде запечатена во плик со натпис:

„Понуда за — — — — — од понудителот — — — — —“

Во понудата мора да биде изрично истакнато дека на понудителот му се познати условите на наддавањето и дека пристанува по нив да учествува во наддавањето.

Понудителите можат своите понуди да ги испратат по пошта на означената адреса во огласот или да ги предадат на комисијата лично или преку свои полномошници или некое друго лице.

Понудата испратена преку пошта или по друго лице мора да стигне пред да почне наддавањето а ќе се земе во постапка само ако е приложена потврда за вложената кауција и исправа со која се докажува дека понудителот е овластен да може да ги обавува предметните работи, односно да ги врши предметните услуги.

Телефонските и накнадните понуди не се земаат во обзир.

Член 10

Комисијата за наддавање се состанува во просториите одредени за јавно наддавање 15 минути пред почнувањето на наддавањето. Претседателот на комисијата е должен навремено да ги прибере сите понуди со прилозите.

На понудителите односно на нивните полномошници кои сакаат лично да присуствуваат на наддавањето комисијата ќе им дозволи влез во просторијата само до времето што во огласот е одредено за почнување на наддавањето. После тоа никому повеќе нема да се дозволи да влегува во просторијата.

Понудителите се должни при писмено наддавање заедно со писмената понуда а при усно наддавање по влезот во просториите да и' предадат на комисијата за наддавање:

- а) потврда за положената кауција;
- б) извод од регистарот на стопанските претпријатија, односно друга некоја исправа со која се докажува дека се овластени за извршување на предметните работи; и
- в) овластување дека можат полноважно да го застапуваат понудителот, доколку тоа не може да се види од изводот од регистарот.

Комисијата ќе ги провери документите заедно со примените понуди и ќе ги исклучи оние понудители чии што документи не се во ред. Останатите понудители ќе ги потпишат условјата на наддавањето во знак дека се согласни со истите, а потоа ќе се пристапи кон преглед на понудите.

Член 11

Ако јавното наддавање е усно понудителите односно нивните полномошници се должни на почетокот на наддавањето да ги потпишат пропишаните услови со изјава дека истите им се познати и дека по тие услови пристапуваат да наддаваат. Во исто време понудителите се должни да ги поднесат и документите од претходниот член. Овие документи веднаш по приемот ги оверуваат сите членови на комисијата.

Комисијата не ќе им дозволи да учествуваат во усното јавно наддавање на понудителите што во своите понуди отстапиле од пропишаните услови, и тоа било овие услови да се изменети или пак дополнети, или пак не ги поднеле сите документи што по

претходниот став се бараат или чии што документи не се полноважни.

Понудителите не можат да се откажат од понудената цена.

Усното јавно наддавање се врши исто како и писменото јавно наддавање, со разлика што понудителите вместо писмени понуди поднесуваат по ред усни понуди, сè дур повеќе никој не нуди пониска цена.

Член 12

За текот на наддавањето комисијата води записник во кој се внесува: по чија наредба се врши јавното наддавање, датата и бројот на наредбата, имињата на членовите на комисијата и датата и часот кога јавното наддавање отпочнало и завршило.

Понатаму записникот мора да содржи уште: бројот на писмените понуди што комисијата ги примила; дали понудите и' се предадени на комисијата во неповреден плик; кој е понудителот; висината на понудената цена; дали кон понудата е поднесено сè што се бара по член 10 од овој правилник. Секоја писмена понуда во записникот се внесува по нејзиниот реден број, а за усното јавно наддавање пак во записникот ќе се внесе: колку понудители се јавиле; имињата на тие што ги исполнуваат пропишаните услови за учествување во наддавањето и имињата на оние што се исклучени од наддавањето и од кои разлози. Последната цена кај усното наддавање се упишува кај името на секој понудител со цифри и слова и се потврдува со потписот на понудителот односно неговиот полномошник.

Записникот го потпишуваат сите членови на комисијата.

Член 13

За првото јавно наддавање се потребни тројца понудители.

Во случај да нема тројца понудители се смета дека првото наддавање не успеало што комисијата ќе го констатира во записникот. Ако јавното наддавање е писмено на понудителите ќе им се вратат понудите неотворени, а ако е усно наддавањето не може ни да отпочне.

Член 14

Присутните понудители имаат право по потпишувањето на записникот од страна на комисијата да се уверат во точноста на наводите во записникот и на истиот да ставуваат свои примедби. Примедбите на понудителите ги оверуваат сите членови на комисијата.

Примедбите што не се ставени на записникот не се земаат во обзир.

Понудителите што не се присатни на наддавањето немаат право да ставаат примедби за текот на наддавањето.

Член 15

Ако повише понудители при писмено јавно наддавање поднеле понуди со еднакви цени, а при тоа овие понуди се најповолни, комисијата, доколку понудителите се присутни, уште веднаш на засебен записник ќе изврши помеѓу нив усно наддавање. Ако не се сите понудители присутни, комисијата тоа ќе го констатира во записникот за јавното наддавање и во својот извештај, а органот што го распишал наддавањето ќе ги повика понудителите писмено да се изјаснат дали нудат поповолна цена од понудената и ќе им определи рок во кој да ги дадат изјавите. Овие изјави се сметаат како составен дел на нивните понуди, и во нив понудителите не можат да се одменуваат од дадените понуди, нити пак да ги менуваат пропишаните услови на наддавањето. Во противен случај остануваат во важност првобитните понуди.

Член 16

По свршувањето на јавното наддавање комисијата е должна во рок од 3 дена да му ја достави на надлежниот старешина на државниот орган односно установа кој јавното наддавање го наредил записникот со сите понуди и исправи. Со записникот комисијата ќе му достави и свој извештај кој содржи: примедбите за текот на наддавањето; констатација дали имало понуди кои со оглед на одредбите на овој правилник не може да се земат во постапка, како и мнение на комисијата кој понудител е најповолен и дали треба да се смета дека јавното наддавање дало поволен резултат.

По исклучок, ако тоа го бара природата на работата поради која и јавното наддавање е извршено, надлежниот старешина на државниот орган односно установа може на комисијата да и' остави подолг рок за поднесување на извештајот, кој рок не може да биде подолг од 15 дена.

Член 17

Старешината на државниот орган односно установа кој јавното наддавање го наредил во случај на писмено јавно наддавање не може да ги земе во обзир понудите:

- 1) што не се предадени во рокот определен со овој правилник;
- 2) што не ги содржат сите исправи и изјави пропишани со член 10 од овој правилник;
- 3) со кои се чинат отстапувања од пропишаните условија;
- 4) со кои цените не се точно и јасно определени;
- 5) во кои понудените цени се поголеми од претсметковната вредност; и
- 6) што се поднесени од понудители кои по чл. 3 од овој правилник немаат право на учество во јавно наддавање или се под стажај.

При усно јавно наддавање надлежниот старешина на државниот орган односно установа ги цени разлозите и околностите поради кои комисијата ги исклучила пријавените понудители по чл. 11 став 2 од овој правилник.

Член 18

Ако првото јавно наддавање не успее, било поради недоволен број на понудители, било поради тоа што поднесените понуди не можеа да се земат во постапка, било поради тоа што понудените цени се неповолни, надлежниот старешина на државниот орган односно установа може да определи второ јавно наддавање во рокот пропишан во член 4 од овој правилник. Пропишаните услови не можат да се менуваат за другото јавно наддавање.

Ако на другото јавно наддавање се јават најмалку два понудители, чии понуди може да се земат во постапка, јавното наддавање може да се обави. Ако на ова јавно наддавање се јави само еден понудител надлежниот старешина на државниот орган односно установа може да склучи непосредна спогодба во случај понудената цена да е пониска од понудената цена на првото наддавање.

Ако јавното наддавање не успее ни на еден од начините предвидени во претходните ставови, надлежниот старешина на државниот орган односно установа може под исти услови да распише ново наддавање во рокот пропишан во член 4 од овој правилник, кое исто така ќе се обави по прописите на претходните ставови.

Ако пропишаните услови, со оглед на исходот на поранешните наддавања, мораат да се изменат новото наддавање мора да се објави и изврши како прво јавно наддавање.

Член 19

Најдоцна во рок од 10 дена по приемот на записникот и извештајот за наддавањето старешината на државниот орган односно установа што го распишал наддавањето, доколку најде дека јавното наддавање успеало, ќе донесе решение со кое ќе ја отстапи работата на најповолниот понудител или ќе распише ново јавно наддавање.

Член 20

Органот кој го распишал наддавањето должен е да склучи договор со понудителот, во рок од 10 дена од предавањето на решението.

Составните делови на договорот се: условијата под кој јавното наддавање е извршено; понудата на понудителот, односно записникот за усното јавно наддавање и решението на органот кој го распишал наддавањето за отстапување на изведување на работите.

Роковите предвидени во условите за наддавањето почнуваат да течат од денот на склучувањето на договорот.

Со договорот неможат да се менуваат ни дополнуваат условите под кои наддавањето е извршено.

Во случај да понудителот во рок од 10 дена по приемот на решението не склучи договор, органот кој го распишал наддавањето ќе ја задржи внесената кауција, која станува составен дел на претсметковната сума и распишува второ јавно наддавање сходно на чл. 18 од овој правилник.

Член 21

При донесување на одлука за остапување на работите на извршување на најповолниот понудител старешината на државниот орган односно установа кој го распишал наддавањето ќе нареди враќањето на кауцијата на сите понудители освен на оној кој ги примил работите.

Филијалата на Народната банка на ФНРЈ во која кауцијата е вложена ја враќа истата по одобрување на распишувачот на наддавањето за чија сметка е била и вложена.

Член 22

Учесниците на јавното наддавање кои сметаат да се нивните правни интереси повредени поради тоа што постапката за наддавањето не е спроведена во сè по прописите на Уредбата и овој правилник, можат да поднесат приговор до народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со посебни права, во рок од 3 дена од свршувањето работата на комисијата односно по донесувањето на решението за отстапувањето на работата.

Народниот одбор на околицата, градот односно градската општина со посебни права должен е во рок од 5 дена да донесе решение по овој приговор.

Доколку надлежниот народен одбор при разгледувањето на приговорот устави да е јавното наддавање објавено и спроведено односно органот кој го распишал наддавањето ја отстапил работата — противно на Уредбата и овој правилник, со свое решение ќе го поништи одржаното јавно наддавање и ќе го повика органот кој го распишал јавното наддавање да во пропишаниот рок распише ново.

Член 23

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 6279

21 септември 1953 година

Скопје.

Државен секретар
за работи на стопанството,

В. Горгов, с. р.

131

На основа член 10 од Законот за рибарството („Службен весник на НРМ“ бр. 21/50 и 30/51) во врска со член 12 точка 3 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, донесувам

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА РИБОЛОВ НА РЕЧНА ПАСТРМКА

1) Се забранува секаков риболов на речна пастрмка во сите реки и нивните притоки на Народна Република Македонија во времето од 10. X. 1953 година до 1. III. 1954 година.

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш.

Број 19645

9 октомври 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с. р.

ОГЛАСЕН ДЕЛ

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Миланка Гринкова, родена Обрадовик, од Крушевац, подаде тужба за развод на бракот против д-р Михаило-Миша Гринков, бив. од Скопје. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Михаило се непознати се повикува во рок од месец дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов по званична должност му го одредува за застапник Борис Арсов, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 107/53.

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП

Фатиме Али Муминова, од село Јунузлија, Овчеполско, поднесе тужба за развод на бракот против Али Муминов, од истото село, сега со непознато местожителство. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Али се непознати се повикува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов по званична должност му го одредува за застапник Христо Дејанов, правен референт при Окружниот суд, и делото ќе се разгледа во негово отсуство.

Од Окружниот суд во Штип, Г. бр. 198/53

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При овој суд се води постапка за поништување на мајсторското свидетелство на Владо Орданов Алексов, од Т. Велес, бр. 584 од 5 октомври 1932 година, издадено од бив. Еснавска управа гр. Велес.

Се поканува секој, којшто има да стави ма каков приговор против поништувањето на исправата, да го стори во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно по доцна поднесените приговори нема да се зимаат во обзир.

Од Околинскиот суд во Т. Велес, Р. бр. 336/53.

ОКОЛИСКИ СУД ВО КР. ПАЛАНКА

При овој суд е покрената постапка за прогласување за умрен нестанеитот Станко Митов Станојковски, од село Подржикоњ, Кривопаланечко, за кој се претпоставува дека е убиен од Германците на ден 26 април 1945 година пред градот Банова Јаруга-Хрватска и од тогај до денеска не се знае дали е жив.

Се поканува нестанеитот Станко Митов Станојковски и секој оној којшто знае за него да јави на судов или на одредениот старател Димо Митов Станојковски, од село Подржикоњ, во рок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно нестанеитот ќе се огласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Кр. Паланка, Р. бр. 150/53

ИСПРАВКА

При огласување на огласот на Околинскиот суд во Скопје бр. 1975/53, за покренување постапка за поништување на изгубениот чек во вредност од 5000 динари на Чедомир А. Поповиќ испуштени се зборовите кои гласат: „Изгубениот чек носи број 577393.“

Од редакцијата

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5349/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 298, занаетчискиот дуќан под фирма: Качар Кирил Јованов Пеловски, со седиште во Владимирово.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Јованов Пеловски. (475)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5347/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 297, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Сулиман Демиров Чапанов со седиште во Делчево.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сулиман Демиров Чапанов.

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5178/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 62, рег. бр. 284, занаетчискиот дуќан под фирма: Зидар Димитар В. Костадинов, со седиште во с. Негрево.

Предмет на работата на дуќанот е: зидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар В. Костадинов. (465)

На основа дозволата од НО на Малешевска околијата бр. 5359/53 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 307, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Антим Илиевски, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Антим Илиевски. (466)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5301/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 295, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Методи Јованов Бугаринов, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Јованов Бугаринов. (467)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5267/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 284, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Панте Димитров Шишовски, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панте Димитров Шишовски. (468)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5181/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 291, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Васил Костадинов Кацарски со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Костадинов Кацарски. (469)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5179/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 63, рег. бр. 290, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Јован Ефтимов Велковски, со седиште во с. Смојмирово.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Ефтимов Велковски. (470)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4148/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 256, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Павле Ефтимов Ангелов, со седиште во Делчево.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Павле Ефтимов Ангелов. (420)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4147/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 255, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Филип Пантов Поповски, со седиште во с. Русиново.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Филип Пантов Поповски. (421)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4212/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 257, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Нестор С. Несторов, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нестор С. Несторов. (422)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 4213/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 58, рег. бр. 258, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Кирил Глигоров Трендафилов, со седиште во Пехчево.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил Глигоров Трендафилов.

На основа дозволата од НО на Градската општина — Охрид бр. 4947 од 29-IV-1953 година е запишан во регистарот за занаетчиските дуќани и работилници на страна 247, рег. бр. 247, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Бекир Асим Јусуф, со седиште во Охрид, ул. „М. Пијаде“ бр. 13.

Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бекир Асим Јусуф. (494)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5138/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на

страна 62, рег. 280, занаетчискиот дуќан под фирма Кројач Фима Душанова Радинска со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фима Душанова Радинска. (477)

На основа дозволата од НО на Малешевска околија бр. 5222/53 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 270, занаетчискиот дуќан под фирма: Плетачка Љуба Полевска, со седиште во Берово.

Предмет на работата на дуќанот е: плетачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љуба Полевска. (478)

ЛИКВИДАЦИЈА

На основа решението бр. 91 од 23-IX-1953 година на општото вонредно собрание на Шивачката задруга „Тиквеш“, со седиште во Кавадарци, задругата е ставена во ликвидација.

Се повикуваат сите должници и поверители на претпријатието да ги измират своите долгови, односно да ги пријават своите побарувања во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во противно по истекот на горниот срок Ликвидационата комисија нема да признава никакви барања, а должниците ќе бидат дадени на Државната арбитража.

Од Ликвидационата комисија (170)

СОДРЖИНА

Страна

129. Одлука за потврдување одлуките на народните одбори на околиите и на Народниот одбор на град Скопје за одредување бројот на одборниците на соборите на производителите и за утврдување бројот на одборниците што во соборите на производителите ги избираат поедините производителни групи 313
130. Правилник за спроведување на Уредбата за издавање на занаетчиски работи и транспортни услуги на изведување по пат на јавно наддавање 314
131. Наредба за забрана на риболов на речна пастрмка 318